




Република Македонија

Republic of Macedonia

Месечен билтен 08.2016

Monthly Bulletin 08.2016



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹


Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
31.07.2016						
НЛБз / NLBm ²	31.855	81.815	74.350	10.500	166.665	198.520
КБПз / KBPm ³	37.298	88.799	79.817	10.800	179.416	216.714
ВКУПНО / TOTAL	69.153	170.614	154.167	21.300	346.081	415.234
31.08.2016						
НЛБз / NLBm	31.849	81.864	75.399	10.335	167.598	199.447
КБПз / KBPm	37.296	88.881	80.888	10.622	180.391	217.687
ВКУПНО / TOTAL	69.145	170.745	156.287	20.957	347.989	417.134

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

² Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³ Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

² NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.07.2016	20.410,18	23.497,12	173,107997	177,932629
10.08.2016	20.606,86	23.707,65	173,809820	178,612241
20.08.2016	20.640,30	23.717,26	173,464141	178,026488
31.08.2016	20.740,03	23.843,42	173,966729	178,639304


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.08.2016)

Figure 4: Structure of Investment of NLBm (as of 31.08.2016)



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз (на 31.08.2016)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 31.08.2016)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁴II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.07.2016			
НЛБд / NLBv ^{5 6}	5.639	3.247	8.886
КБПд / KBPv ^{7 8}	1.980	11.309	13.289
ВКУПНО / TOTAL	7.619	14.556	22.175
31.08.2016			
НЛБд / NLBv	5.660	3.255	8.915
КБПд / KBPv	1.982	11.356	13.338
ВКУПНО / TOTAL	7.642	14.611	22.253

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁴ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁴ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁵ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoeren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁶ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoeren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.07.2016	385.829,89	463.189,82	148,196769	148,790251
10.08.2016	388.579,13	467.866,39	148,701685	149,337974
20.08.2016	390.493,75	468.781,56	148,601560	149,007276
31.08.2016	394.504,72	472.316,54	148,891178	149,494498


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.08.2016)

Figure 9: Structure of Investment of NLBv (as of 31.08.2016)



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд (на 31.08.2016)

Figure 10: Structure of Investment of KBPv (as of 31.08.2016)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk